

ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ И РАБОТНОТО ИСКУСТВО НА НАСТАВНИКОТ КАКО ФАКТОРИ ЗА УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНА НАСТАВА

Анкица Спасова¹, Викторија Илиеска²

¹ ООУ „Тихомир Милошевски“, Скопје

² ООУ „Коле Неделковски“, Скопје

e-mail: a_kaladziska@yahoo.com, vikiiki@gmail.com

Секој кој сака да ја постигне својата највисока цел на професионално поле, без разлика дали станува збор за институција, тим или индивидуа, секогаш треба да ја согледа сегашната позиција, за да може успешно да ги планира идните чекори кои водат до целната реализација. Квалитетот на наставата во образовниот процес е главен предуслов за здрава нација и економски силна држава во која ќе се градат силни карактерини личности – главни водилки во светла иднина. Еден од клучните фактори за квалитет на наставниот процес, поконкретно на квалитетната настава, е самиот предавач – наставникот. Наставникот треба да е добар пример на своите ученици, од кои очекуваме да го следат, оценат, па дури и потсвесно да го ископираат предложениот модел.

За да се унапреди самот процес на поучување, со цел постигнување повиоки резултати, трајни и применливи знаења, наставникот треба да е и самиот „ученик“ во текот на целиот свој професионален животен пат, т.е. треба да има континуиран професионален развој. Како што вели познатата изрека „Повторувањето е мајка на знаењето“, така искуството на наставникот во училница и надвор од неа го прави подобар и поумешен со секоја минута помината со своите ученици. Професионалниот развој на наставникот и искуството во работата ги зголемуваат самодовербата во извршувањето на процесот на поучување, позитивната училишна клима, мотивираноста и постигнатите резултати.

За проверка на овој фактор се вклучени учениците со одговори на анкетни прашалници за работата на нивните наставници и тоа: наставник-приправник, наставник со десетгодишно работно искуство и наставник со осумнаесетгодишно работно искуство. Добиените резултати од самоевалуацијата на наставниците за начинот на извршување на својата работа, се основа за нивното понатамошно коригирање, унапредување и усовршување.